



ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

РЕВИДИРАН КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА СЕКОЈ ИНСПЕКТОР ВО ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗА
III КВАРТАЛ 2015 ГОДИНА



Октомври 2015



СОДРЖИНА НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ

1. Промени во регулаторната рамка по која инспекторите вршеле инспекциски надзори;
2. Состојба во областите на инспекциски надзлежности каде инспекторите вршеле инспекциски надзор;
3. Извршени инспекциски надзори од страна на инспекторите според закони кои подлежат на инспекциски надзор;
4. Остварување на проценетите ризици според кои инспекторите селектирале и таргетираше инспекциски надзор;
5. Состојба во ризичните области каде што инспекторите вршеле инспекциски надзори;
6. Остварување на планост на минимални квантитативни цели на инспекциската служба, како резултат на инспекцискиот надзор;
7. Извршени инспекциски надзори по инспектор и постигнати резултати;
8. Извршени координирани инспекциски надзори со други инспекциски служби;
9. Оцена на резултатите од извршените инспекциски надзори со образложение за причините;
10. Човечки ресурси и интегритет и
11. Транспарентност.

**1. Промени во регулаторната рамка по која инспекторите вршеле инспекциски надзори**

Во извештајниот период донесени се: 1 пречистен текст на закон, 2 закони, 17 измени и дополнителни на постојни законски акти, 3 нови подзаконски акти (правилници), 4 измени и дополнителни на подзаконски акти и 4 други акти во извештајниот III квартал од 2015 година, а кои се однесуваат директно на работењето на инспекторите при Државниот инспекторат за земјоделство.

Реден број	Назив на законот или позаконскиот акт	Број и датум на Службен весник
1	Закон за безбедност на храната (пречистен текст)	123/15 од 22.07.2015
2	Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници	154/15 од 04.09.2015
3	Закон за изменување и дополнување на Законот за виното	149/15 од 01.09.2015
4	Закон за изменување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми	145/15 од 25.08.2015
5	Закон за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство	149/15 од 01.09.2015
6	Закон за изменување и дополнување на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност	146/15 од 26.08.2015
7	Закон за изменување и дополнување на Законот за Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата	154/15 од 04.09.2015
8	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата	149/15 од 01.09.2015
9	Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште	154/15 од 04.09.2015
10	Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој	153/15 од 04.09.2015
11	Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет на земјоделски производи	116/15 од 09.07.2015
12	Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на земјоделски производи	149/15 од 01.09.2015
13	Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции	149/15 од 01.09.2015



14	Закон за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство	149/15 од 01.09.2015
15	Закон за изменување и дополнување на законот за производи за заштита на растенијата	129/15 од 31.07.2015
16	Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура	154/15 од 04.09.2015
17	Закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	129/15 од 31.07.2015
18	Закон за изменување и дополнување на законот за сточарството	147/15 од 27.08.2015
19	Закон за општата управна постапка	124/15 од 23.07.2015
20	Закон за прекршоците	124/15 од 23.07.2015
21	Одлука за давање согласност на правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство	149/15 од 01.09.2015
22	Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона на акумулацијата Тиквешко Езеро	117/15 од 10.07.2015
23	Одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативните зони и риболовните ревири	117/15 од 10.07.2015
24	Одлука за утврдување на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани	118/15 од 13.07.2015
25	Правилник за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство	162/15 од 18.09.2015
26	Правилник за изменување и дополнување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп	120/15 од 15.07.2015
27	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот на процедурални права за работа на стручната комисија за потврдување на стручните работи од областа на одобрување на производите за заштита на растенијата	121/15 од 20.07.2015

28	Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп	129/15 од 31.07.2015
29	Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на фитисанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фотосанитарен сертификат	123/15 од 22.07.2015
30	Правилник за формата и содржината на барањето за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште	115/15 од 08.07.2015
31	Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на уверението за квалитет - сертификат и образецот на барањето	162/15 од 18.09.2015

2. Состојба во областите на инспекциски надзлежности каде инспекторите вршеле инспекциски надзор

Основна задача на Државниот инспекторат за земјоделство е да ги идентификува субјектите кои при вршењето на дејностите не се придржуваат кон законската регулатива и да преземат мерки за нивно санкционирање и санирање на повредите на законските процедури. Законската рамка која се регулира во секторите за инспекциските надзор опфаќа широк спектар на закони и подзаконски акти со кои се уредува организацијата, надлежностите и постапката на вршење на надзор од страна на секој вид на инспектор во инспекторатот.

Од извршената проценка за очекуваната состојба во областа на инспекциски надзор од аспект на ризиците за неприменување на прописите за секој вид на инспектор во инспекторатот во Државниот инспекторат за земјоделство при што се лоцирани сензитивните точки по области каде инспекторатот при вршење на инспекциски надзор во III квартал за 2015 година треба да обрне големо внимание. Проценката е извршена врз основа на стекнатата пракса при долгогодишното вршење на инспекциски надзор во минатото во областите за кои е надлежен инспекторатот, законската регулатива и сл.,

Врз основа на проценката за очекуваната состојба во областа на инспекциски надзор од аспект на ризиците за неприменување на прописите извршено е планирање за 13 области на делување на државните инспектори за земјоделство и тоа:


- Од областа на земјоделско земјиште од претпоставката да дојде до зголемување на противправното користење на државното земјоделско земјиште, нерационално користење на земјоделското земјиште како ограничен природен ресурс;
- Од областа на рибарство и аквакултура од претпоставката да дојде до зголемување на криволов и намалување на рибниот фонд како и нелегална продажба на риби на продажните места (пазари, ресторани, маркети и слично);

- *Од областа на сточарството* од претпоставката да дојде до нарушување на квалитетот на приплодниот материјал, како и намалување на сточниот фонд врз основ на несоодветна благосостојба на добитокот и нарушување на генетската варијабилност од несоодветено увезен приплоден материјал.
- *Од областа на пасиштата* од претпоставката дојде до бесправно користење на пасиштата;
- *Од областа на производи за заштита на растенијата, областа за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, закон за семенски и саден материјал на земјоделски растенија* од претпоставката дојде до - увоз и пласирање на производи за заштита на растенијата, ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својства на почвата, семенски и саден материјал на земјоделски растенија кои го немаат квалитетот согласно законските одредби, пласирање на T+ отрови кои се директна закана за животот на луѓето, животните и растенијата и животната околина, производство на производи за заштита на растенијата, ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својства на почвата, семенски и саден материјал на земјоделски растенија без соодветен квалитет што директно може да биде закана по животот на човекот, животните, растенијата и животната средина;
- *Од областа на виното* - увоз на вино и пуштање на увезеното вино во промет без истото да има физичко – хемиска анализа издадена од соодветна лабораторија, производството на вино и негова класификација спротивно на законските одредби;
- *Од областа на земјоделството и руралниот развој* може да ги предизвика следните ризици - нарушување на пазарот со земјоделски производи, нелојална конкуренција, нелегален откуп на земјоделски производи, максимално искористување на природните ресурси и непочитување на начелата за заштита на природата, животната средина и човекот, незаконско добивање или ненаменско користење на средства од програмите за финансиска поддршка, оштета на земјоделските стопанства со недобивање на финансиски средства;
- *Од областа на тутунот и тутунските производи* - нестабилно производство, нелојална конкуренција, нелегален откуп на тутун, оштетени производителите на тутун;
- *Од областа на квалитетот на земјоделски производи* - некавалитетен земјоделски производ, нелојална конкуренција, оштетени граѓаните на Република Македонија;
- *Од областа на органското производство* - производство и продажба на неоргански земјоделски производи како органски, нелојална конкуренција, оштетени граѓаните на Република Македонија;
- *Од областа на за здравјето на растенијата* би дошло до неконтролирана појава на штетни организми кај растенијата и растителните производи, при што би се довело до загрозување на одредени видови на земјоделски растенија како и намалено производство на храна.
- *Од областа на производи за заштита на растенијата* – масовна појава на небезбедни производи кои би претставувале опасност по здравјето на луѓето, домашните животни и нарушување на биодиверзитетот на животната средина.



ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Во III квартал од 2015 година извршени се 7970 инспекциски надзори за кои се одредени степени на сложеност, како и 35 инспекциски надзори согласно Законот за Државниот инспекторат за земјоделство за кој не е предвиден степен на сложеност и 3 инспекциски надзори согласно Законот за инспекциски надзор или вкупно 8008 надзори од кои 1291 инспекциски надзори биле планирани согласно степенот на сложеност и видот на надзорот при што се издадени 187 решенија, извршени се 18 едукации, изречени се 2 мандатни казни, издадени се е 125 платни налози, поднесени се 140 барања за поведување на прекршочна постапка и не се поднесени кривични пријави.



Графикон бр.1 Приказ на планирани и извршени надзори во однос на вкупниот број на надзор

Инспекциски надзори во III квартал 2015	Вкупно		
	Планирано	Остварено	%
Вкупно инспекциски надзори	1291	7970	617
Редовни	1113	4201	377
Контролни	45	353	784
Вонредни	133	3416	2568

Табеларен приказ бр.1 на извршени инспекциски надзори во III квартал 2015

3. Извршени инспекциски надзори од страна на инспекторите според закони кои подлежат на инспекциски надзор


Ред.бр	Назив на Законот	Вкупно планирани надзори	Вкупно извршени надзори
1	Закон за земјоделско земјиште	184	310
2	Закон за земјоделство и рурален развој	192	664
3	Закон за пасиштата	9	33
4	Закон за производи за заштита на растенијата	183	324
5	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	103	224
6	Закон за ѓубриња	0	2
7	Закон за безбедност и квалитет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата	10	185
8	Закон за виното	15	1983
9	Закон за здравјето на растенијата	326	3350
10	Закон за органско земјоделско	29	34

11	Закон за квалитет на земјоделските производи	57	267
12	Закон за сточарството	25	38
13	Закон за рибарство и аквакултура	122	378
14	Закон за инспекциски надзор	0	3
15	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	0	35
16	Закон за тутун и тутунски производи	36	176
17	Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции	0	2
Вкупно		1291	8008

Табеларен приказ бр.2 на извршени инспекциски надзори според закони

Во III квартал за 2015 година е извршено планирање на надзори според степен на сложеност и вид на надзор за 13 области на делување (закони по кој постапуваат надлежните инспектори), додека при следењето на кварталниот план и реализацијата на истиот е констатирано дека инспекторите во овој квартал постапиле уште по други 4 закони (вкупно 17 области на делување) кои не биле предвидени.

Согласно прикажаните податоци во табеларниот приказ бр.2 може да се заклучи дека број на извршени надзори за III квартал за 2015 година за земјоделските инспектори и фитосанитарните инспектори во однос на бројот на планирани надзори е зголемен за 617%.



Графикон бр.2 Број на планирани и извршени надзори според закони изразено во % во однос на вкупниот број на планирани и извршени надзори за III квартал 2015 година

Од прикажаните податоци во табеларниот приказ како и графичкиот приказ на извршени надзори по закони може да се забележи дека најголем број на планирани надзори (1291) за III квартал за 2015 година има согласно Законот за здравје на растенијата (326), при што во однос на вкупниот број планирани надзори зема учество со 25,3%, потоа следува Законот за земјоделство и рурален развој (192), со учество во вкупниот број на надзори со 14,9%, Законот за земјоделско земјиште (184)

со 14,3%, Законот за производи за заштита на растенијата (183) со учество во вкупниот број на планирани надзори со 14,2% и други.

Од податоците прикажани во Графикон број 2. Може да се утврди дека од вкупниот број на извршени надзори (8008) најголем број на извршени надзори % однос на вкупно извршените надзори за III квартал за 2015 година има согласно Законот за здравје на растенијата (3350), при што во однос на вкупниот број на извршени надзори зема учество со 41,8% но сепак треба да се напомене дека согласно овој закон најмногу постапуваат фитосанитарните инспектори, од кои за оние што се на граничен премин не се врши планирање на надзори. Потоа согласно Законот за виното (1983), при што во однос на вкупниот број на извршени надзори зема учество со 24,8%, Законот за земјоделство и рурален развој (664), со учество во вкупниот број на надзори со 8,3 %, Законот за рибарство и аквакултура со (378) со 4,7% и други.


4. Остварување на проценетите ризици според кои инспекторите селектирале и таргетираше инспекциски надзор

Како појдовна основа за број на планирани инспекциски надзори по месеци и квартали, Државниот инспекторат за земјоделство ги користи регистрите што се водат во управите и одредени сектори при МЗШВ и истите служат како појдовна точка за изготвување на Кварталните планови. Меѓутоа дел од планираните инспекциски надзори Инспекторатот ги врши и кај нерегистрирани правни и физички лица.

*Голема потешкотија во работењето на инспекторатот е што овие регистри се непрочистени и многу често се јавува да субјектот кај кој е проценет ризик (предмет, вид и степен на сложеност на надзорот), да не постои, податоците наведени во регистрите не се ажурирани, еден ист субјект се јавува во неколку слични регистри при што се доведува во прашање успешноста на инспекцискиот надзор и остварување на планот. Исто така голем проблем е што Државниот инспекторат за земјоделство не е поврзан со податоците од Централен регистар, со Царинската управа и Управата за Јавни приходи каде директно можат да се добијат податоци за субјектите кои се поврзани со областите каде Државните инспектори за земјоделство имаат надлежност.

Во III квартал за 2015 година е извршено планирање со вкупно 1291 инспекциски надзор при што доколку се земе во однос на бројот на донесени инспекциски мерки во овој квартал изнесува 36,5 %, додека во однос на извршените инспекциски надзори 8008 изнесува 5,8%.





Графикон бр.3 и 4 Приказ на број на планирани надзори во однос на донесени инспекциски мерки, и извршени надзори во однос на истите донесени мерки изразено во проценти.

5. Состојба во ризичните области каде што инспекторите вршеле инспекциски надзори

Како и погоре спонатото во овој квартал се селектирани 13 области каде инспекторите вршеле инспекциски надзори со одредени претпоставки за непочитување на позитивните законски прописи но при тоа е постувано уште по 4 други закони кои претходно не се таргетирани.

Ред.бр	Назив на закон	Вкупно планирани надзори	Вкупно извршени надзори	Извршени инспекторски мерки по закон					
				Решенија	Едукации	Мандатни	Порамнување	Прекршочни	Кривични
1	Закон за земјоделско земјиште	184	310	22	4	0	12	6	0
2	Закон за земјоделство и рурален развој	192	664	47	0	0	4	0	0
3	Закон за пасиштата	9	33	0	10	0	1	0	0
4	Закон за производи за заштита на растенијата	183	324	44	2	0	0	0	0
5	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	103	224	7	2	0	4	2	0
6	Закон за ѓубриња	0	2	0	0	0	0	0	0
7	Закон за безбедност и квалитет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата	10	185	5	0	0	0	1	0
8	Закон за виното	15	1983	8	0	0	0	1	0

9	Закон за здравјето на растенијата	326	3350	14	0	0	0	0	0
10	Закон за органско земјоделско	29	34	1	0	0	0	0	0
11	Закон за квалитет на земјоделските производи	57	267	18	0	0	0	0	0
12	Закон за сточарството	25	38	1	0	0	0	0	0
13	Закон за рибарство и аквакултура	122	378	3	0	2	87	125	0
14	Закон за инспекциски надзор	0	3	0	0	0	1	1	0
15	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	0	35	1	0	0	8	4	0
16	Закон за тутун и тутунски производи	36	176	16	0	0	8	0	0
17	Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции	0	2	0	0	0	0	0	0
Вкупно		1291	8008	187	18	2	125	140	0

Табеларен приказ бр.3 на извршени инспекциски надзори според закони и превземени инспекциски мерки.

Врз основа на табеларниот приказ бр.3 на планирани, извршени инспекциски надзори и донесени инспекциски мерки може да се дојде до заклучок дека согласно Законот за рибарство и аквакултура вкупно изречените инспекциски мерки се со завидно ниво и дека е извршена добра проценка со селектирање и таргетирање на ризиците, односно во вкупно изречените мерки учествува со дури 45%, потоа следуваат за превземените инспекциски мерки од областа на земјоделството и руралниот развој со 10,8% учество, согласно Законот за производи за заштита на растенијата 9,7% Законот за земјоделско земјиште со учество во вкупниот број на донесени инспекциски мерки од 9,3% и Законот за тутун и тутунски производи 5%, и други. Од овие вкупниот број на изречени инспекциски мерки од овие 5 области на делување завзема 80% од вкупно изречените инспекциски мерки за III Квартал од 2015 година.

Исто така мора да се напомене дека од таргетираните 13 области на делување во овој квартал по извршените инспекциски надзори кај сите таргетираните ризични области се констатирани недоследности и изречени соодветни мерки, што значи дека е извршена добра проценка при таргетирање на ризиците.


*Прилог:Табеларен преглед (excel табела на компакт диск) на планирани, извршени инспекциски надзори и превземени мерки по закони

6. Остварување на планост на минимални квантитативни цели на инспекциската служба, како резултат на инспекцискиот надзор

инспекциски мерки	Q 3		
	Планирани	Остварени	%
Вкупно	0	472	#DIV/0!
Управни решенија		187	#DIV/0!

Едукации		18	#DIV/0!
Мандатни казни		2	#DIV/0!
Покани за порамнување		125	#DIV/0!
Прекршочни пријави		140	#DIV/0!
Кривични пријави		0	#DIV/0!

* Во III квартал за 2015 година од страна на Државниот инспекторат за земјоделство не се извршени планирања на минимални квантитативни цели.




Графикон бр.5 Споредбени податоци од извршени надзори според видот за I квартал, II квартал и III квартал во 2015 година.

Од прикажаниот графикон може да се заклучи:

1. Бројот на планирани редовни надзори во III квартал е зголемен за 30,4% во однос на I квартал, а намален за 15% во однос на II квартал од 2015 година.
2. Бројот на извршени редовни надзори во III квартал е зголемен за 30,9% во однос на I квартал, а намален за 22% во однос на II квартал.
3. Бројот на планирани контролни надзори во III квартал е зголемен за 66,6% во однос на планираните контролни надзори за I квартал и е намален за 186% во однос на II квартал.
4. Бројот на извршени контролни надзори во III квартал е зголемен за 35,6% во однос на I квартал и за 7% во однос на II квартал.

5. Бројот на планирани вонредни надзори во III квартал е зголемен за 39% во однос на I квартал и е намален за 54% во однос на II квартал.
6. Бројот на извршени вонредни надзори во III квартал е намален за 10% во однос на I квартал и за 13 % во однос на II квартал.



Графикон бр.6 Споредбени податоци од донесени инспекциски мерки за I квартал, II квартал и III квартал во 2015 година

Од прикажаните податоци на графичкиот приказ број 7 може да се види дека е зголемен бројот на донесени инспекциски мерки во III квартал од 2015 година во однос на I квартал и тоа за 11,6% , а во однос на донесените инспекциски мерки во II квартал од 2015 година е намален за 52%. Најголемо зголемување во овој квартал има кај Барањата за поведување на прекршочни постапки (до суд и комисија) и тоа за 44,2% во однос на I квартал и за 12,8% во однос на II квартал.

* Во II квартал за 2015 година од страна на Државниот инспекторат за земјоделство не се извршени планирања на минимални квантитативни цели.

7. Извршени инспекциски надзори по инспектор и постигнати резултати


*Прилог: компакт диск со excel документ (Образец бр.1, Образец бр.2, Образец бр.3, Образец бр.4, Образец бр.5 и Образец бр.6).

8. Извршени координирани инспекциски надзори со други инспекциски служби


Државниот инспекторат за земјоделство во овој извештаен квартал од 2015 година нема извршено координирани инспекциски надзори со други инспекциски служби.

9. Оцена на резултатите од извршените инспекциски надзори со објаснување за причините

Државниот инспекторат за земјоделство согласно кварталниот план за работа на секој инспектор кој имал право и овластување да врши инспекциски надзор во III квартал за 2015 година има испланирано вкупно 1291 инспекциски надзори, а извршено 8008 инспекциски надзори.




Графикон бр.7 Приказ на број на планирани (редовни, контроли вонредни надзори) и број на извршени (редовни, контроли вонредни надзори).



Графикон бр.8 Приказ на број на донесени инспекциски мерки за III квартал 2015 година

Во III квартал за 2015 година од страна на државните инспектори за земјоделство се донесени вкупно 472 инспекциски мерки согласно областите кои биле таргетираны од кои најмногу се управни решенија.

Согласно кварталниот план за работа и од извршената анализа може да се заклучи дека најголем број на планирани надзори се однесуваат на законските прописи кои се во 5 ниво на закони, односно по степенот на сложеност (Q 13, Q 14 и Q 15) со вкупно испланирани 1110 надзори или 85,9 % во однос на вкупните планирани надзори. Исто така во ова ниво на законски прописи со степен на сложеност (Q 13, Q 14 и Q 15) има најмногу извршени надзори 5345, со учество во вкупниот број на надзори со 65,8%, додека по законите кои спаѓаат во 4 ниво со степен на сложеност (Q 10, Q 11 и Q 12) има вкупно извршено 2658 надзори или 33,3%.



Графикон бр.9 Приказ на планирани и остварени надзори согласно степенот на сложеност за III квартал 2015 година

10. Човечки ресурси и интегритет

Човечки ресурси: Заклучно септември 2015 година при државниот инспекторат за земјоделство се вработени 3 главни инспектори, 4 виши инспектори, 90 инспектори, 3 самостојни инспектори и 2 помлади инспектори (од кои 84 се со привремена лиценца), додека на пробна работа се 25 инспектори, 1 раководител на сектор и 36 стручно административни службеници.

Вкупно вработени во Државниот инспекторат за земјоделство заклучно јуни 2015 година		Главен инспектор	Виш инспектор	Инспектор	Самостоен инспектор	Помлад инспектор	Инспектор на пробна работа	Раководител на сектор	Стручно административни службеници
I	Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи		1						
	1	Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој			8			2	3
	2	Одделение за инспекциски надзор од областа на органското производство			2			1	0
	3	Одделение за инспекциски надзор од областа на тутунот и тутунските производи			2			1	1
	4	Одделение за инспекциски надзор од областа на квалитет на земјоделски производи			2			1	1
II	Сектор за инспекциски надзор од областа на рибарството со аквакултурата, сточарството, пчеларството, земјишната политика со поделско производство								
	1	Одделение за инспекциски надзор од областа на рибарството со аквакултурата		1	5				2
	2	Одделение за физичка заштита на риболовни води							8
	3	Одделение за инспекциски надзор од областа на сточарството со пчеларство			2			1	1
	4	Одделение за инспекциски надзор од областа на земјишната политика со поделски култури		1	10			3	2
III	Сектор за инспекциски надзор од областа на семе, саден материјал, производи за заштита на растенија, квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, цвеќе, генетски модифицирани организми, и виното и лозарството		1						
	1	Одделение за инспекциски надзор од областа на семе саден материјал, производи за заштита на растенија, квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата		1	12			2	



	2	Одделение за инспекциски надзор од областа на цвеќе и генетски модифицирани организми					1			
	3	Одделение за инспекциски надзор од областа на вино со лозарство			6				1	
IV	Сектор за инспекциски надзор од областа на фитосанитарната политика		1							
	1	Одделение за инспекциски надзор од областа на фитосанитарната политика на граничен прамин			26			8		
	2	Одделение за инспекциски надзор од областа на фитосанитарната политика во внатрешноста на државата		1	16	3	1	6	3	
V	Сектор за логистика и техничка поддршка, правни работи, планирање и обработка на податоци									
	1	Одделение за правни работи							2	
	2	Одделение за информатички технологии							1	
	3	Одделение за планирање и обработка на податоци							2	
VI	Сектор за проекти и административна поддршка на директорот							1		
	1	Одделение за проекти							2	
	2	Одделение за административна поддршка на директорот							5	
	3	Одделение за анализа на ризик							1	
	4	Одделение за внатрешна контрола							0	
	Самостојни одделенија									
	1	Одделение за внатрешна ревизија							0	
	2	Одделение за управување со човечки ресурси							0	
	3	Одделение за финансиски прашања							1	
Вкупно			3	4	90	3	2	25	1	36

Табеларен приказ бр.5 на вработени во ДИЗ.

Реализирани обуки и стручни оспособувања: Во извештајниот период одржани се 5 обуки/работилници на кои присуствувале вкупно 6 надлежни инспектори. Прилог табеларен преглед:

Ред. бр	Назив на обуката	Организатор на обуката	Дата и место на одржување
1.	Процедурите за работа и размена на податоци	Министерството за труд и социјална политика	01.07.2015 Обука во Прилеп

2.	Имплементација на Закон за забрана и спречување на нерегистрирана дејност	Министерството за труд и социјална политика	08.07.2015 година - Обука во Дом на АРМ
3.	Работилница за изработка на Предлог програма за мониторинг за здравјето на растенијата	Фитосанитарна Управа	13-14.07.2015 година - во хотел карпош Скопје
4.	Работилница за изработка на Закон за изменување и дополнување на Закон за ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата	Фитосанитарна Управа	9-30.07.2015 година - хотел Гарденија - Велес
5.	Работилница за изработка на Предлог програма за мониторинг програми за производи за заштита на растенијата	Фитосанитарна Управа	07-08.07.2015 година - во хотел Карпош Скопје

Табеларен приказ бр.6 одржани обуки на вработени во ДИЗ.

Интегритет: Во овој извештаен период не се доставени жалби, поплаки и престапки за работата на инспекторите.

11. Транспарентност

Иформации поврзани со и за работата на Државниот инспекторат за земјоделство во електронска форма на граѓаните им се достапни на страната на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство (<http://www.mzsv.gov.mk>).

Државниот инспекторат за земјоделство е во изработка на свој посебен веб портал и истиот ќе биде во функција во најкус можен рок, на кој заинтересираните страни ќе можат да се информираат и да добиваат корисни податоци во врска со работата на инспекторатот.

До Државниот инспекторат за земјоделство во извештајниот период не е поднесено барање за иформации од јавен карактер. Од страна на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до иформациите од јавен карактер до Државниот инспекторат за земјоделство нема вложено, усвоено ниту една жалба и исто така нема ни одбиено или отфлено ниту една жалба и нема ниту еден случај на молчење на Комисијата. Во овој период исто така нема барања за поведување прекршочна постапка и изречени прекршочни санкции. Немаме поведени управни спорови против конечна одлука на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до иформациите од јавен карактер.

Државниот инспекторат за земјоделство заради широкиот спектар на разнородни законски овластувања и надлежности при своето работење соработуваше со следните институции: Царинска управа на Република Македонија, Министерство за внатрешни работи – МВР, Национален



координативен центар за гранично управување – НКЦГУ, Агенција за храна и ветеринарство – АХВ, Централен регистер на Република Македонија, Управа за јавни приходи – УЈП, Државен инспекторат за животна средина и природа – ДИЖС.

Државниот инспекторат за земјоделство согласно начелата од Законот за инспекциски надзор првенствено делува превентивно со својата функција и секогаш е отворен за соработка со голем број на земјоделски здруженија и невладини организации како Здруженијата на тутунопроизводителите, Федерација на фармери на Република Македонија, Здруженија на оризопроизводители, Групацјата на мелничко пекарската индустрија, Стопанската комора на Македонија, Здружение на лозаро производители и други.

Државниот инспекторат за земјоделство е во континуирана соработка со образовните и научните институции од областа на земјоделството како Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, Земјоделски факултет во Штип, Факултетот за ветеринрна медицина во Скопје и други.

Големо влијание врз работата и оставрените резултати во извештајниот период од страна на Државниот инспекторат за земјоделство, има недостатокот на техничка опрема, возила како и лимитираните финансиски сретства за користење, одобрени од страна на Министерството за финансии кои се неопходни за вршење на зајакнати, унапредени инспекциски надзори од сите области во земјоделството, инспекциски надзор при увоз, извоз и транзит, квалитет и безбедност на земјоделски производи, вклучувајќи и безбедност на примарни земјоделски производи кои се користат како храна, исто така заштита на правата и интересите на потрошувачите од производите кои се предмет на инспекциски надзор.

Заложбата на Државниот инспекторат за земјоделство за навремено, квалитетно, ефикасно вршење на инспекциските надзори со цел почитување на законските прописи ќе продолжи и во наредните квартали.

Бр.02-516/
18.02.2016 година
Скопје

Цветан Трипуновски
Директор

Изработил: Љ.Ласкова Виш соработник
Одобрил: Б.Стојаноски Раководител на сектор